


РАЗГОВОР

СТАНКО

На третото Биенале на млади, отворено во Музејот на современата уметност во Скопје, со Гранд при е награден скулпторот Станко Павлески, еден од водечките автори на македонската ликовна сцена, кој во творештвото развива еден поинаков, автохтон ликовен принцип.



ПАВЛЕСКИ

МБ: Осумдесеттите години, на полето на скулптурата кај нас се појави едно ново видување. Каква е твојата оценка за овие години?

ПАВЛЕСКИ: Со појавата на одредени автори кои извршија еднаврста демистификација на скулптурата како затворен и издвоен волумен во просторот, се отвори можност поинаку да се гледа на скулптурата, скулпторските материјали и самиот скулпторски чин. Скулпторите почнаа да употребуваат материјали за кои можеме да кажеме дека се "нови", помалку класични, неконвенционални и кои во стартот овозможуваат развивање на мисла која вградува во себе поширок распон на волуминозен израз и сведување на волуменот, каде и линијата доби нагласено место, а просторот беше издвоен како материјал, за разлика на просторот како локација.

МБ: Во тој дух размислуваа одредени автори кои се појавија во Македонија. Како се гледаше на нив?

ПАВЛЕСКИ: Како вовед на конкретниот одговор би навел некои искуства на седумдесеттите години во Македонија, во ликовната уметност воопшто, со помали и голем интензитет (појава на концепт, појава на перформансот и хепенингот, интервенциите во простор...), кои говорат дека тоа што се однесува на скулптурата на осумдесеттите не е случајно. Нашата ликовна публика и пред тоа имаше можност да се сртне со послободни размислувања и, затоа, сметам дека ни ова што се случува денес за неа не беше неочекувано. И покрај тоа, тој израз донесе свежина со која се разбира замorenоста на гледачот и на творецот од веќе стандардизираните вредности. Но, сепак мора да се каже уште нешто. Авторот не баш толку лесно ја афирираше сопствената мисла и покрај тоа што институциите беа отворени и подгответи да го прифатат, презентираат иvalorизираат тоа што беше позначајно.

МБ: Но, од средината на осумдесеттите одреден број автори заокружуваат видно поинаков пристап. На

што се должи тоа?

ПАВЛЕСКИ: Авторите на кои се однесува прашањето очигледно мислат поинаку, а се работи за едноставно талентираните... аталентотема оглав, нели? Првото од што тие се растеретија беше крајното инсистирање на традицијата и националното како форсирана основна компонента на името и презимето (личната карта) на делото. Се нурнаа во бескрајните светски искуства, го носеа и националното, тие се тошто се, но - играфанина светот. Се вклучија во градењето (не би рекол во размената, бидејќи тука се немојни) на вкупната ликовна физиономија денес. Значи конкретно, се работи за автори кои карактеризира тоа што го акцентираат делото како засебен објект со суптилен просторен концепт и кои инсистираат на: "здравите" материјали, форма со остри работи, тежнење кон геометријата и минималното, помирување на повеќе ликовни стилови, техничка префинетост во изведбата...

МБ: А сега се наметнува прашањето за твоите истражувања, развојотиконтинуитетот на твојот опус?

ПАВЛЕСКИ: Истражувањата во најчест случај не се издвоени од континуитетот, а посебно во нивната презентација каде сакаме да видиме развојна линија, да видиме став. На почетокот ми беше мошне важно да отворам што е можно пошироко поле на истражувања кои ќе поткрепуваат, ќе произлегуваат едни од други и ќе се дообјаснат. Претпостави дека геометријата, минималното и концептот - оплеменети со еднадлабока психолошка нитна, би можеле да соопштат тоа што беше во мене, кога розово, кога бело, кога црно... Сакав во примарните форми (круг, триаголник, коцка) со кои работев, да вградам просторно концептуално значење. Елементите на тој простор ги зедов како своевидни скулпторски сензации, па ми стана привлечен аголот, сидот, спојот на две плохи сид-под, столбовите и слично. На пример, црната кружна плохана подот ја доживува како длабока дамка или како пробивање на

истиот, триаголникот од 60 степени во аголот, како можност да се визуелизира пирамида, а линеарниот круг во аголот добиваше значење на линија во простор, но, и агол како битна скулпторска нужност. Се работи за мисла која ја реализираа во неколку мои дела.

Чувствуваам задоволство во поигрувањето со архитектурата, која добиваше нова форма, ново значење. Деталноста во одговорот на твоето прашање доаѓа од комплексноста на изразот, кој бара постапност во презентирањето. Интересот кон архитектонските сензации понатаму доведе до отворен циклус скулптури т.н. "архитектони", со поттекст: "психо-простор", "психофобични", "структурни" и најновите "обредни". Поттекстот не е случајно присутен, бидејќи не упатува на начинот на читање на формата со целото свое содржинско значење. "Архитектоните" третираат одредени елементи на архитектуратано, повеќе се однесуваат на скулптурата како градба. Тие скулптури значајно го пречистија мојот интерес за испразнет волумен, линеарна маса и просторните истражувања но, и тоа што мене ми се виде посебно значајно, мисловно-содржинска тензија што скулптурата едноставно ја зрачеше.

МБ: Дали со овој дел од твојот презентиран скулпторски интерес си заокружил една целина, и, каде понатаму?

ПАВЛЕСКИ: Јас не би заборувал за заокружување и сметам дека се работи за отворена кружница во која се влегува и излегува... но, не сум размислувал многу за тоа, јас работам и не правам такви конструкции бидејќи движењето е константно. Можебито движењето треба да се позабави, за целосно да се види во сопствена кожа и едноставно да не се аби личноста. Во тоа што досега реализираа, присутни се две издвоени видувања на скулптурата, но кои не се исклучуваат. Едното е строгот минимал кој е помалку присутен и продуховениот минимал кој доминира. И во двете видувања се можни трансформации, но, мислам дека вкупните искуства ќе побараат да се отелотворат во нешто трето. Тогаш би бил скрен.

ЈАНЕ ТЕОХАРЕВСКИ